



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 01. 2012/

Monthly Bulletin 01. 2012



Васил Главинов бб, Интекс Деловен Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел/факс (+389-2) -3224-229/-3166-452 <http://mapas.gov.mk>

I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory pension funds data

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.12.2011						
НЛБз / NLBm ¹	31.801	67.901	36.478	4.039	108.418	140.219
КБПз / KBPm ²	37.500	72.804	41.573	4.535	118.912	156.412
ВКУПНО / TOTAL	69.301	140.705	78.051	8.574	227.330	296.631
31.01.2012						
НЛБз / NLBm	31.827	68.518	36.794	4.088	109.400	141.227
КБПз / KBPm	37.505	73.301	41.881	4.603	119.785	157.290
ВКУПНО / TOTAL	69.332	141.819	78.675	8.691	229.185	298.517

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени.

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (In percents)



¹ Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

² Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје / KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.12.2011	7.435,29	8.583,89	129,003093	130,697013
10.01.2012	7.513,41	8.679,09	129,535545	131,373089
20.01.2012	7.630,56	8.836,95	130,234030	132,548449
31.01.2012	7.672,32	8.878,39	130,688227	132,889869


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови


Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units



Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз
Figure 4: Structure of Investment of NLBz



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз
Figure 5: Structure of Investment of KBPz



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data


Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.12.2011			
НЛБд / NLBv ^{3 4}	2.502	1.326	3.828
КБПд / KBPv ^{5 6}	622	7.748	8.370
ВКУПНО / TOTAL	3.124	9.074	12.198
31.01.2012			
НЛБд / NLBv	2.506	1.339	3.845
КБПд / KBPv	631	7.751	8.382
ВКУПНО / TOTAL	3.137	9.090	12.227

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



³ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје / NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁴ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁵ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје / KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
31.12.2011	71.544,98	40.057,92	111,854726	112,639593
10.01.2012	72.180,71	40.513,78	112,416091	112,652232
20.01.2012	72.687,26	41.796,01	112,714287	112,596720
31.01.2012	74.543,74	41.902,75	112,486474	112,428642


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units



Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд
Figure 9: Structure of Investment of NLBv



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд
Figure 10: Structure of Investment of KBPv

